

Службен весник

на Република Македонија

Број 133

26 октомври 2012, петок

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3241. Одлука за изведување на вежбовна активност „СЕЕСИМ-2012” во Република Македонија.....	4	3249. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Брвеница.....	6
3242. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Аеродром.....	4	3250. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Бутел.....	7
3243. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Арачиново.....	4	3251. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Валандово.....	7
3244. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Берово.....	5	3252. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Велес.....	7
3245. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Богданци.....	5	3253. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Врапчиште.....	8
3246. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Битола.....	5	3254. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Винаца.....	8
3247. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Боговиње.....	6	3255. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Гази Баба.....	8
3248. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Босилово.....	6		

	Стр.		Стр.
3291.		3308.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Петровец.....	20	Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Чаир.....	26
3292.		3309.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Пехчево.....	21	Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Чашка.....	26
3293.		3310.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Прилеп.....	21	Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Чучер Сандево.....	27
3294.		3311.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Пробиштип.....	21	Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Штип.....	27
3295.		3312.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Радовиш.....	22	Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Шуто Оризари.....	27
3296.		3313.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Ранковце.....	22	Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за одбрана.....	28
3297.		3314.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Ресен.....	22	Правилник за техничките прописи за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки за работен притисок до 10 bar.....	28
3298.		3315.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на општина Росоман.....	23	Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење.....	36
3299.		3316.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Сарај.....	23	Правилник за формата и содржината на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема, формата и содржината на Регистарот на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема, начинот на неговото водење и одржување, како и формата и содржината на потврдата за упис во Регистарот.....	41
3300.		3317.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Свети Николе.....	23	Листа на видови на производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема.....	46
3301.		3318.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Сопиште.....	24	Одлука за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	47
3302.		3319.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Старо Нагоричане.....	24	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	50
3303.		3320.	
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Струга.....	24	Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	51
3304.			
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Струмица.....	25	Огласен дел.....	1-44
3305.			
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Студеничани.....	25		
3306.			
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Теарце.....	25		
3307.			
Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Општина Тетово.....	26		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3241.

Врз основа на член 19 точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „СЕЕСИМ-2012“ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Вежбовната активност “СЕЕСИМ-2012“, Симулациска мрежа за Југоисточна Европа (во натамошниот текст: вежбовната активност) ќе се одржи во Центарот за управување со кризи во Република Македонија во периодот од 15.10.2012 до 19.10.2012 година, со цел промовирање на соработката, координацијата и интероперативноста меѓу земјите од Југоисточна Европа и проектите на Иницијативата од состанокот на министрите за одбрана на земјите од Југоисточна Европа, преку ефективна употреба на компјутерско моделирање и симулирање.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат претставници од Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Министерството за здравство, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за економија, Министерството за правда, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Агенцијата за разузнавање, Дирекцијата за радијациона сигурност, Министерството за финансии – Царинската управа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Управата за хидро метеоролошки работи, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Црвениот крст на Република Македонија и АД Електрани на Македонија – ЕЛЕМ.

3. Финансиските трошоци за подготовките, организацијата и реализацијата на вежбовната активност се обезбедуваат од Министерството за одбрана, просториите и материјално-техничките средства се обезбедуваат од Центарот за управување со кризи.

4. Министерството за одбрана како носител на вежбовната активност ќе ги изврши подготовките и организацијата на вежбовната активност.

5. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-7414/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3242.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Аеродром и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона на 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Аеродром.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот на
Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3243.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА АРАЧИНОВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Арачиново и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона на 2012 – 2013 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/5 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

3247.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БОГОВИЊЕ**

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Боговиње и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Боговиње.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/6 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

3248.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БОСИЛОВО**

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Босилово и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
5.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Босилово.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/7 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

3249.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА**

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Брвеница и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Брвеница.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/8 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

3250.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Бутел и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Бутел.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/9	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3251.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Валандово и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Валандово.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/10	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3252.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Велес и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
60.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Велес.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/11	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3253.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Врапчиште и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Врапчиште.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/12	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3254.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Винаца и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Винаца.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/13	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3255.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Гази Баба и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Гази Баба.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/14	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3256.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Гевгелија и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Гевгелија.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/15	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3257.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ
ПЕТРОВ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Ѓорче Петров и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Ѓорче Петров.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/16	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3258.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Гостивар и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
30.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Гостивар.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/17	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3262.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Дојран и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
5.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Дојран.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/21	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3263.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ДЕМИР
ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Демир Хисар и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Демир Хисар.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/22	Заменик на претседателот на
20 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3264.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ДРУГОВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Другово и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
5.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Другово.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/23	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3265.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Желино и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
15.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Желино.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/24 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

3266.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЗАЈАС

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Зајас и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Зајас.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/25 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

3267.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Зелениково и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Зелениково.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/26 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

3268.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Зрновци и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
5.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Зрновци.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/27 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3269.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Илинден и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Илинден.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/28 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3270.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Јегуновце и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Јегуновце.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/29 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

3271.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Кавадарци и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
30.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона на 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Кавадарци.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/30	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3272.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Карбинци и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона на 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Карбинци.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/31	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3273.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Карпош и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона на 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Карпош.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/32	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3274.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Кисела Вода и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Кисела Вода.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/33	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3275.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Кичево и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Кичево.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/34	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3276.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Кочани и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
30.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Кочани.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/35	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3277.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Кратово и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Кратово.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/36	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3278.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КРИВА
ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Крива Паланка и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Крива Паланка.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/37	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3279.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Кривогаштани и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Кривогаштани.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/38	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3280.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Крушево и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Крушево.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/39	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3281.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА
КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Куманово и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
100.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Куманово.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/40	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3282.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Липково и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Липково.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/41	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3283.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА
МАВРОВО-РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Маврово-Ростуше и тоа:
- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Маврово - Ростуше.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/22	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3284.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Македонски Брод и тоа:
- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Македонски Брод.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/43	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3285.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Могила и тоа:
- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
5.000 литри.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Могила.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/44	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3286.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Неготино и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
30.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Неготино.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/45	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3287.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Новаци и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Новаци.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/46	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3288.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Ново Село и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Ново Село.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/47	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3289.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Осломеј и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Осломеј.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/48	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3290.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Охрид и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
60.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Охрид.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/49	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3291.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Петровец и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Петровец.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/50	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3292.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Пехчево и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Пехчево.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/51	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3293.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Прилеп и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
60.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Прилеп.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/52	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3294.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Пробиштип и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
30.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Пробиштип.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/53	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3295.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Радовиш и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Радовиш.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/54	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3296.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Ранковце и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Ранковце.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/55	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3297.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Ресен и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Ресен.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/56	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3298.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА РОСОМАН

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Росоман и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Росоман.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/57	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3299.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА САРАЈ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Сарај и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Сарај.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/58	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3300.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Свети Николе и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
10.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Свети Николе.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/59	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3301.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Сопиште и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Сопиште.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/60	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески, с.р.

3302.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СТАРО
НАГОРИЧАНЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на општина Старо Нагоричане и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1

10.000 литри.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на општина Старо Нагоричане.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/61	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески, с.р.

3303.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на општина Струга и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
60.000 литри.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на општина Струга.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/62	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрески, с.р.

3304.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на општина Струмица и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
50.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на општина Струмица.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/63	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3305.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на општина Студеничани и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
30.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на општина Студеничани.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/64	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3306.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на општина Теарце и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на општина Теарце.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/65	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3307.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на општина Тетово и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
100.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на општина Тетово.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/66	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3308.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на општина Чаир и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на општина Чаир.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/67	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3309.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 и 84/12), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на општина Чашка и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на општина Чашка.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/68	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

3310.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати ("Службен весник на Република Македонија" број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР
САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Чучер Сандево и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтните деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Чучер Сандево.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-8056/69	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3311.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати ("Службен весник на Република Македонија" број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Штип и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
60.000 литри.

Нафтните деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Штип.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-8056/70	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3312.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати ("Службен весник на Република Македонија" број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ШУТО
ОРИЗАРИ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Општина Шуто Оризари и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1
20.000 литри.

Нафтните деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во училиштата во Република Македонија за грејната сезона 2012 – 2013 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Шуто Оризари.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8056/71	Заменик на претседателот на
16 октомври 2012 година	Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

3313.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за одбрана бр. 07-2414/2 од 14.8.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6532/1 Заменик на претседателот на
20 октомври 2012 година Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р Зоран Ставрски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

3314.

Врз основа на членот 166 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И БЕЗБЕДНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ГАСОВОДНИ СИСТЕМИ ОД ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЦЕВКИ ЗА РАБОТЕН ПРИТИСОК ДО 10 BAR

1. ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Општа одредба

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките прописи за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки за работен притисок до 10 bar, кои се користат за транспорт на природен гас, според македонските стандарди за природен гас, со исклучок на течниот нафтен гас.

2. ДЕФИНИЦИИ НА ПОИМИ

Член 2

Одделните изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Природен гас е смеса на јагледовороди, во која главна состојка (компонента) е метан во гасна состојба, кој се добива од земјата во природна состојба или заедно со течни јагленовороди;

2. Составни делови на гасоводот се: арматури, цевководи, спојни елементи, останата придружна опрема како и трасата на гасоводот;

3. Цевка е цевен елемент, фабрички изработен според соодветните стандарди, со кои се пропишани димензиите, начинот на изработка и квалитетот на материјалот;

4. Цевковод е функционално споена низа цевки што се поставени во конечна положба со потребната арматура, спојни елементи и опрема на цевките;

5. Гасовод е цевковод за транспорт на гас;

6. Максимален притисок е максимален натпритисок што може да се појави на која и да е точка на гасоводот во погон или за време на испитување;

7. Перифериско (периферно) напрегање е напрегање во материјалот на сидот на цевките предизвикано во внатрешниот притисок на медиумот во цевката;

8. Максимален испитен притисок е максимален внатрешен натпритисок на испитниот медиум определен со овој правилник, при испитување за определен материјал и локација;

9. Максимален работен притисок е максимален натпритисок под кој смее да работи гасоводот;

10. Зони на опасност се делови од просторот во кои се наоѓаат или постои можност да се најдат запални или експлозивни смеси на пареи на течности и воздух, односно гас и воздух;

11. Длабочина на вкопување е растојанието помеѓу горниот раб на гасоводот или заштитната цевка и коцата на теренот;

12. MRS е најмалата потребна цврстина (Minimum Required Strength) која се утврдува како отпорност на односниот материјал на внатрешниот притисок од проточен медиум вода на температура од 20 °C за 50 години работен век (согласно стандардот MKC EN ISO 12162); C е вкупен работен коефициент со вредност поголема од 1, кој ги зема во предвид условите на работа и особините на цевната инсталација;

13. SDR (Standard-Dimension-Ratio) е „стандарден однос на мерки“ кој се утврдува како однос помеѓу номиналниот надворешен дијаметар DN и номиналната дебелина на сидот s (SDR ≈ DN/s) и

14. PE е ознака за полиетиленска цевка.

3. ЦЕВНА ИНСТАЛАЦИЈА

Член 3

Тип на цевки

Дозволените работен притисок за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки, кои се користат за транспорт на природен гас е даден во следната табела:

Табела 1:

Димензии	Ознака на тип на цевката		
	PE 80	PE 100	PE-Xa
SDR 17,6	1 bar	-	-
SDR 17,0	1 bar	4 bar	-
SDR 11,0	4 bar	10 bar	8 bar

Полиетиленските цевки PE 80 и PE 100 треба да го задоволат стандардот MKC EN 1555-2.

Дијаметар на цевки**Член 4**

Максималниот надворешен дијаметар на цевката од PE 80 и PE 100 треба да изнесува максимум 630 mm и 250 mm за цевки од PE-Xa.

Боја на цевките**Член 5**

Поради потребата од распознавање во однос на другите цевки при изведбата на терен како и поради запазување на специфичноста на технологијата на изработка, полиетиленските цевки треба да бидат целосно обоени или во природна боја со ознака на надворешниот слој од цевката и тоа:

- цевка од PE 80 со жолта боја,
- цевка од PE 100 со портокалова-жолта боја, и
- цевка PE -Xa со жолта боја.

Ознаки на цевките**Член 6**

Цевките треба да имаат трајна ознака на видливо место која ги содржи следниве информации:

- ознака на производителот;
- регистарски број;
- стандард на производот;
- цевка за гас;
- медиум;
- ознака на материјалот;
- дијаметар-дебелина на сид-однос (SDR);
- номинален притисок (PN);
- надворешен дијаметар x дебелина на сид;
- толеранција на гранична мерка;
- датум на производство, ден/месец/година и
- машински број.

Ознаки на фазонските елементи (фитинзи) и арматурите на цевките**Член 7**

Фазонските елементи (фитинзи) и арматурите на цевките треба да имаат трајна ознака на видливо место која ги содржи следниве информации:

- ознака на производителот;
- регистарски број;
- стандард на производот-цевка за гас;
- номинален надворешен дијаметар на цевката;
- ознака на материјалот;
- SDR-низа (фитинг/арматура);
- SDR-низа (област на обработка Цевка);
- задолжено;
- медиум;
- праец на тек (кај градежни делови со дефиниран праец на проток) и
- параметар на заварување при спојување (податокот може да биде втиснат на етикета на фазонскиот елемент (фитингот) или на пакувањето или алтернативно на вклучената магнетната картичка).

4. ПРОЕКТИРАЊЕ И ТЕХНИЧКА ИЗВЕДБА**Проектирање и трасирање****Член 8**

Проектирањето и трасирањето на гасоводот треба да се изведе согласно прописите од областа на градење и просторно и урбанистичко планирање.

Не може да се складираат материјали и да се садат дрвја над гасоводот, ако со тоа се загрозува работната безбедност и можноста за поправки на гасоводот.

Не може да се градат згради над гасоводот или да се прави надградба од друг вид, која го загрозува пристапот до гасоводот.

Поставување на цевковод**Член 9**

Поставувањето на цевководот во шупливи простории, како канали за водови, во мостови и слично треба да се врши само доколку шупливите простории доволно се проветруваат или доколку цевководите се поставуваат во заштитни цевки кои што завршуваат надвор од шупливите простории.

Поставувањето на подземните цевководи во подвозниците и премините, кои се користат за сообраќај на пешаци или на товарни возила, може да се врши и без заштитна цевка, доколку постои доволна природна вентилација.

Кај цевководи што не се поставуваат во земја треба да се применат посебни мерки на заштита. Кај надземни цевководи, кои што не се пристапни, и тоа цевководи што се поставуваат покрај, под или на мостови треба да се применат посебни мерки на заштита.

При поставување на цевковод без копање ровови, дополнително треба да се земат предвид толеранциите на положбите во зависност од постапката согласно техничките правила.

Пресметка на притисок**Член 10**

Пресметката на притисокот и параметрите на цевките се врши според македонските стандарди.

Дозволеното напрегање претставува основа за пресметка на мрежата и се добива од изразот:

$$\sigma_s = \frac{MRS}{C}$$

каде што:

σ_s е пресметковниот притисок

MRS е најмала потребна цврстина

C е вкупен работен коефициент

Најмалата потребна цврстина MRS (отпорност на внатрешен притисок) во зависност од типот на цевката изнесува:

За: PE 80	PE-Xa	PE 100
MRS = 8 MPa	9,5 MPa	10 MPa

Најниската вредност на вкупниот работен коефициент (C) е утврден согласно стандардот MKC EN ISO 12162 за цевки од PE 80, PE 100 и PE-Xa на 1,25 (на други места е означен и како степен на сигурност - SF). Минималната вредност на за дистрибуција на гас е треба да изнесува 2.

Изборот на соодветната вредност на зависи од проектантот, кој по разгледувањето на сите важни работни параметри во зависност од условите може да одбере повисока вредност на која се добива од следниот израз:

$$C = \frac{20MRS}{MOP \cdot (SDR - 1) \cdot f_N}$$

каде што:

MOP е максимално дозволен работен притисок

SDR е стандарден однос на димензии ($SDR \approx DN/s$)

е фактор на намалување

DNе надворешен дијаметар на цевката

s е дебелина на ѕидот на цевката.

Растојанија од подземните инсталации

Член 11

Доколку цевководот за снабдување се поставува паралелно со друг постоен цевковод за снабдување, односно доколку се вкрстува со истиот, треба да се почитува минималното растојание за работа и за одржување, како и за да се избегне меѓусебното загрозување. Доколку поставувањето се врши во отворени ровови минималното растојание треба да не биде помало од 0,3 m од другите уреди за снабдување што одат паралелно и 0,3 m од другите уреди за снабдување со кои се вкрстува. Доколку не можат да се одржат овие минимални растојанија, цевките би требало да се заштитат со соодветни мерки согласно техничките правила за безбедност. При проектирањето и изборот на материјалот треба да се земе во предвид близината на системите што зрачат топлина како што се системи за затоплување, водови со висок напон и други.

Растојанија од водови и кабли до 1 Kv

Член 12

При поставувањето на цевки во отворени ровови, во случај на вкрстување без посебни мерки на заштита, треба да се почитуваат растојанијата од најмалку 0,1 m. Доколку се врши паралелно поставување, минималното растојание треба да одговара на половината од надворешниот дијаметар на цевката од водот со најголем дијаметар доколку нема посебни мерки за заштита, да не биде помало од 0,2 m.

При паралелно поставување или при вкрстување со водови или со кабли од кои зрачи топлина, цевководот од полиетилен треба да биде заштитен со доволно растојание, со соодветна заштита од топлина или со други соодветни мерки, согласно техничките правила за безбедност.

Растојание од кабли над 1 kV

Член 13

При поставување на цевки во отворени ровови, без посебни мерки за заштита треба да се почитува растојанието од најмалку 0,2 m во случај на вкрстување, додека кај паралелно поставување растојанието треба да изнесува најмалку 0,4 m. Во тесните премини (тесни грла) растојанието не смее да биде помало од 0,2 m доколку не постојат посебни мерки за заштита.

Доколку не може да се почитува растојанието од став 1 на овој член, треба да се предвидат соодветни мерки за да се заштити гасоводот, и тоа со вметнување на изолациони плочи или плочи што заштитуваат од влијанието на топлината. Овие мерки треба да бидат усогласени со соодветниот оператор на дистрибутивниот систем за природен гасција.

Техничка изведба

Член 14

Деловите од конструкцијата на гасоводниот систем кои се направени од други материјали (фитинзите изработени од метал), треба да одговараат на стандардите MKC ISO 10838-1, MKC ISO 10838-2 и MKC ISO 10838-3 и да бидат опремени со соодветни приклучоци за поврзување со полиетиленски цевки.

Уреди за исклучување

Член 15

Кај гасоводи со работни притисоци поголеми од 100 mbar треба да се предвидат уреди што служат за исклучување, со што одделни делови од гасоводната мрежа да можат да се ставаат надвор од погон и работниот притисок да може да се намали.

Распоредот и растојанието на уредите за исклучување се определува според локалните услови и според потребите за снабдување.

Вентилите за исклучување треба да имаат соодветна-атест ознака и да се во согласност со стандардот MKC 14382+A1.

Осигурување на притисокот

Член 16

Мрежниот притисок во гасоводот може да го достигне најмногу дозволеният работен притисок земајќи ги предвид карактеристиките на регулаторот за притисок на гасот.

Треба да се предвидат сигурносни уреди за осигурување на гасоводите. Тие треба да бидат подесени така што, во случај на пречки, дозволеният работен притисок што се осигурува да не смее да биде пречекорен за повеќе од 10%.

Сигурносните уреди не е неопходно да се вградат во гасоводот доколку гасоводот е составен дел од преносната мрежа што веќе е опремена со сигурносни уреди.

Заштита од корозија

Член 17

Деловите на спојувањето од метал и фазонските елементи (фитинзи) треба да бидат доволно отпорни на корозија или треба да се заштитат од корозија.

При нанесувањето на антикорозивна заштита кај металните делови од конструкцијата во цевководите од полиетилен, треба да се избегнат штетните влијанија врз цевките од полиетилен.

Проектна документација

Член 18

Севкупната документација за изградба на гасоводни системи од полиетиленски цевки треба да биде подготвена во согласност со прописите од областа на градење и просторно и урбанистичко планирање.

5. ИЗГРАДБА

Транспорт и складирање на цевките

Член 19

За да се заштитат цевките од оштетување, треба да се товараат и растовараат со соодветни уреди и да се заштитат од штетни влијанија при транспортот.

Цевките и деловите од цевководот од полиетилен треба да се складираат согласно упатството на производителот и да се заштитат од средините што се штетни за полиетилен. Доколку складирањето е подолго од една година и доколку производителот не навел пократок временски период, цевките и деловите од цевководот треба да бидат заштитени од непосредно сончево зрачење.

Пред употребата на цевките и фазонските елементи што биле складирани повеќе од една година на отворено, треба да се обезбеди потврда од производителот за исправноста на цевките.

Испитување на цевките и деловите на цевководот

Член 20

Пред поставувањето на цевките во рововите треба да се испита дали цевките и деловите од цевководот се во исправна состојба.

Жлебови, гребнатинки и површински оштетувања на полиетиленските цевки може да изнесуваат до 10% од минималната дебелина на ѕидот.

Цевките и деловите од цевките со поголеми оштетувања од став 2 на овој член не смеат да се вградуваат.

Покривање на цевките

Член 21

Покривањето на цевките треба да биде приспособено на локалните услови. Гасоводите треба да бидат покриени со земја во длабочина од 0,6 до 1,0 m. Покривањето може да се намали на локално ограничени места без посебни мерки на заштита на 0,5 m, освен доколку не се очекуваат недозволен влијанија врз водот. Покривањето на цевководот, не може да надмине 2,0 m без посебна причина.

Ров за цевките и градежни јами

Член 22

Рововите за цевките и градежните јами се изведуваат согласно постапката за поставување и според димензиите на цевките согласно градежно-техничките стандарди во Република Македонија. Дното на ровот треба да биде изведено така што цевководот рамномерно да налегнува.

Спојување на цевките

Член 23

По можност, сите спојувања на цевките треба да се изведуваат без внатрешно напрегање. Како цевен спој треба да се користи заварен спој.

Сечење на цевките треба да се изведува вертикално (под агол од 90°) во однос на оската. Краевите на цевките мора да бидат обработени согласно постапката за спојување од техничките правила за заварување.

Заварени споеви

Член 24

За изведба на заварени споеви за цевководи од PE 80 и PE 100 треба да се почитуваат признатите правила на техниката. Како постапка на заварување се применува челно заварување за PE 80 и PE 100 како и електро-фузионо заварување за PE 80, PE 100 и PE-Ха.

Стегачки споеви

Член 25

Стегачките споеви треба да имаат внатрешно потпорно тело. При нивната изведба треба да се почитуваат упатствата за монтажа на производителот.

Дупчење на гасоводот

Член 26

Арматурите за дупчење, треба да одговараат на барањата за квалитет и димензии, во согласност со постоечките стандарди и треба да поседуваат можност за заварување под максимален работен притисок.

Осигурување на квалитетот на заварените споеви

Член 27

Задоволителниот квалитет на заварените споеви, изведени на градилиштето треба да се осигура со планско испитување.

За изградба на цевковод со дозволен работен притисок од ≤ 4 bar, на секој заварен спој се прави протокол.

Кај дозволените работни притисоци од > 4 bar, заварените споеви се испитуваат по случаен избор и за истите се прави протокол.

При заварувањето треба да се користат апарати за заварување што вршат автоматско протоколирање.

Цевчести лакови – еластично свивање

Член 28

Еластичноста на материјалот за цевки во ограничена мера може да се користи така што цевките би се поставувале свиткани. При тоа, вредностите за најмалиот дозволен радиус на свивање не смеат да бидат помали од вредностите што се наведени во табела 2.

Табела 2 Најмал дозволен радиус на свивање на цевките при поставување во зависност од температурата

Најмал дозволен радиус на свивање r_{min}	Температура при поставувањето
50 x d	0 °C
35 x d	10 °C
20 x d	20 °C

За помали радиуси треба да се користат цевчести лакови или фазонски парчиња.

Не може да се применуваат цевчести лакови што се сегментно заварени.

Изведба на цевковод

Член 29

Цевките од полиетилен не треба да се вградуваат кога надворешните температури се под 0 °C или доколку истите се вградуваат треба да се превземат дополнителни мерки со загревање.

Доколку во текот на изведбата настане прекин на работата, краевите на цевките треба да се затворат така што да не може да навлезе ниту вода ниту други материји во водот.

Со цевките треба внимателно да се постапува при вградувањето, за да се избегнат оштетувања (поради кршење, правење жлебови и друго).

На температури близу до мрзнење, сноповите на цевките пред раздвојувањето, по потреба, треба да се загреат, со топол воздух или со пареа.

При продолжување или вградување на водот, треба да се земат во предвид промените на должините условени од температурите. При тоа треба да се земе во предвид дека во зависност од промената на температурата, цевка со должина од 1 m се продолжува или се смалува за околу 0,2 mm по 1K температурна разлика.

До повторното затрупување на ровот, по потреба, цевководот треба да се обезбеди од поместување доколку постои опасност од поплавување на ровот за цевката.

Затрупување на ровот со цевки

Член 30

Поставениот цевковод од сите страни треба да се обложи со доволно дебел слој земја којашто во зависност од механичката отпорност на цевката, е соодветна за вградување на цевководот.

Цевководот одоздола треба да се потпре така што да се избегнат тонења доколку се врши продлабочување на дното на ровот, како при изведување на работите со челно дупчење.

На делници по падини на цевководните траси треба да се преземат мерки против дренажното дејство на ровот. На стрмините мора да се спречи лизгање на почвата и/или на цевководот со соодветни мерки.

Податоци за гасоводи

Член 31

Гасоводите се премеруваат и податоците се внесуваат во Регистарот за подземни и надземни инфраструктурни објекти и придружни инсталации.

Постапки на поставување на цевки без копање на ров

Член 32

За постапките за поставување цевки без копање ров соодветно се применуваат одредбите од прописите за проектирање и градење.

Вградување на арматура

Член 33

При вградувањето на арматурата треба да се обезбеди цевководот да не се оптоварува недозволено. По потреба арматурите треба да се обезбедат од свивање, односно од усукување.

Означување на арматурата

Член 34

Положбата на арматурата треба да се означи со ознаки согласно стандардот DIN 4069.

6. ИСПИТУВАЊЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ГАСОВОДИ ПОД ПРИТИСОК

Испитување на гасовод

Член 35

По затрупувањето на ровот за цевки и пред пуштањето во погон, гасоводот, целосно или по делници, треба да се подложи на испитување под притисок согласно прописите за техничка инспекција.

Постапки за испитување под притисок

Член 36

Притисокот на испитување треба да изнесува 1,1 пати повисок од максималниот дозволен работен притисок, при што притисокот на испитување треба да го надмине максимално дозволения работен притисок за најмалку 2 bar.

Испитувањето на непропусност се врши преку проценка на притисокот во гасоводот за време на периодот на испитување, земајќи ги предвид промените на температурата. Деловите од гасоводот што се поставени на отворено треба да се заштитат од температурни влијанија.

Доколку е видно дека врз гасоводот има влијанија, кои што имаат повеќе од надпросечно влијание врз температурата на деловите од гасоводот кои што се поставени во земја, се применува постапка со прецизно мерење на притисокот со мерење на температурата на земјата. Влијанијата врз температурата на деловите од гасоводот што се поставени во земја можат меѓу другото да бидат и поради временските прилики, поради текот на трасата, и евентуално поради постоечките извори на топлина или студ како и да зависат од состојбите во градилиштето.

Доколку нема очигледни влијанија врз температурата на деловите од гасоводот што се поставени во земја, може да се примени и постапка за прецизно мерење на притисокот без мерење на температурата на земјата.

Доколку резултатот на едно испитување на притисокот согласно постапката за прецизно мерење на притисокот без мерење на температурата на земјата е негативен, може да се изврши проверка на притисокот со постапка за прецизна проверка на притисокот со мерење на температурата на земјата за евентуално да се изврши компензација на постоечкото надпросечно влијание врз температурата на деловите од гасоводот што се поставени во земја.

Како постапка за испитување може да се користи директно мерење со помош на уред за прецизно мерење на притисокот како и индиректно мерење со помош на мерачот на разлики во притисокот и уред за прецизно мерење на притисокот за одржување на притисокот.

При примена на манометар со клип, оптички треба се овозможи видливост на маслото на присок на уредот за мерење во воздухот на соодветен начин со користење на стандарден уред за прикажување на течноста.

По поставувањето на притисокот за испитување (зголемување на притисокот max. 3 bar/min) и по достигнувањето на состојба на инерција започнува мерењето. Како одржлива вредност за порамнување на температурата по пополнувањето може да биде земен притисок на испитување од 1 bar за еден час, доколку не може да се изврши скратување на ова време на порамнување преку примена на соодветни мерки (на пример: компресор со дополнително ладење).

По вклучувањето на уредот за мерење на притисокот и утврдувањето на постојниот притисок на испитување, се врши растоварување на цевката која што се испитува со количината на воздух, која што во нормални состојби е еден илјадити дел од геометрискиот волумен на испитување. По потреба, на пример кај волумен на учинок помал од 1 m³, лицето кое врши испитување може количината на испуштање да ја зголеми до максимум десет илјадити дел на геометрискиот волумен на проверка. Согласно на тоа, на мерниот уред потребно е да се утврди промена на притисокот од 1 mbar за еден илјадити дел од геометрискиот волумен на притисок. Кај максимална количина на испуштање од десет илјадити дел од геометрискиот волумен на проверка прикажаната промена на притисокот смее да изнесува 10 mbar + 1 mbar. Ова може да се изведе или преку мерење на испуштената количина на воздух по растоварувањето со помош на гасно броило или со баждарен сад за мерење на притисокот кој што е исполнет со притисок на проверка и соодветно е растоварен од воздушен притисок. Потоа треба да се изврши промена на притисокот од 1 mbar на уредот за мерење на притисокот.

Доколку не се утврди промена на притисокот на мерниот уред по тестот за испуштање, уредот за мерење на притисокот не е погоден за постапката за мерење С 3, бидејќи тој не прикажува промена на притисокот согласно волуменот на испуштање. Доколку се утврди

поголема промена на притисокот, тогаш целокупниот волумен на проверка на делот кој што се проверува треба да биде приклучен на уредот за мерење на притисок (на пример: вода во една дренажа или приклучен фитинг на делницата).

Проверка на гасоводи од полиетилен

Член 37

Доколку по вреднувањето на промената на притисокот се добие повисок Δp_{zul}, се применува спуштање на притисокот на проверка по проверката на непропусност за околу 2 bar. Повторна проверка на заптивност согласно постапката С 3 во траење од околу 3 часа. Оценка на непропусност се врши по завршувањето на фазата на контракција. За пресметка на дозволената промена на притисокот се применува притисок на проверка пред спуштањето на притисокот.

Преку постапката од став 1 на овој член се минимизира влијанието на температурата како и деформирањето на цевките за добивање на исказ за дихтувањето.

За да се спречи оштетување на цевките и фитинзите од РЕ, доколку се користи воздух како медиум за проверка, треба да се спречи навлегување на масло од компресорот во гасоводот. За ставање под притисок на РЕ-цевката, по потреба, се користи компресор со додатен ладилник, за да се спречи штетно влијание врз РЕ-цевката кое што зависи од температурата.

Потврда за прием

Член 38

Потврдата за уредното поставување на испитаните делници на гасоводот се издава согласно прописите за техничка инспекција.

7. СТАВАЊЕ ВО ПОГОН

Член 39

При ставање во погон на гасоводот сите работи треба грижливо да бидат спроведени.

Во зависност од потребата се изготвуваат и работни планови и/или работни планови за вклучување.

При користењето на уредите за исклучување треба да се внимава на начинот на работа на уредите што работат под притисок на гас за нивно вклучување и исклучување.

Потрошувачите кои што се снабдуваат навремено треба да бидат информирани.

Пред почетокот на работата треба да се изврши проверка на пристапноста и функционалноста на уредите за исклучување (од паркирани возила и слично).

Доколку работниот притисок во делот на гасоводот на кој што се вршат работите треба да се подигне на одредена висина, по потреба, треба да се користат

средства за комуникација за да се овозможи разбирање помеѓу работните единици и единиците кои што го регулираат притисокот.

Градежните ровови и рововите за цевките треба така да бидат поставени, за да има доволно простор за спроведување на работите на гасоводот.

Цевководите на отворено и рововите, доколку има потреба, треба стручно да бидат потпрени. Градежните ровови и рововите за цевките стручно треба да бидат обезбедени.

Гасоводот треба да се заштити од оштетување и стручно да биде обезбеден од промени во позицијата.

Доколку кај подготвителните работи истекува гас или доколку во подоцнежните работи се смета дека може да дојде до истекување на гас треба да се примени следното:

- Пред почетокот на работите треба да бидат воспоставени сите заштитни мерки за заштита на персоналот на лице место;

- Со вклучување на соодветни уреди за мерење на гасната концентрација треба постојано да се врши проверка на концентрацијата на гас;

- Неопходно е да се стават на располагање уреди за гаснење пожар;

- Во непосредна близина на градилиштето не смее да се пуши. Пламен или други извори на искри треба да бидат отстранети и областа на опасност соодветно треба да биде означена;

- Во областите каде што се формира експлозивна мешавина на гас/воздух или каде се очекува такво формирање, неопходно е да не се врши работа со пламен или со останати извори на искрење, при што електричните машини и уреди мора да бидат соодветно заштитени и

- Областа каде што се работи мора брзо и без опасност да може да биде напуштена.

Доколку еден гасовод непосредно по неговата изградба не се полни со гас, тогаш неговиот квалитет треба да се провери со повторна проверка на непропустливост. Ваквата проверка не се применува, доколку гасоводот се држи под притисок (на пример со воздух).

Доколку делови од гасоводот, дури и оние со поголем дијаметар на цевката, се ослободат од воздух, треба да се внимава, брзината на струење на делот од цевководот што се ослободува од воздух, да е доволно висока, за да се спречи формирање на слоеви. Минималните брзини на чистење односно минималниот проток, во зависност од медиумот за плакнење на природен гас не смеат да бидат пречекорени, во согласност со брзините на чистење кои се дадени во Прилог 1, кој е составен дел од овој правилник.

Брзината на струењето во гасоводот мора да биде контролирана. Ова може да се врши преку мерење на брзината на излезното струење на цевката за издувување со соодветен уред за струење.

Доколку постапката за одведување на воздухот се контролира на друг начин, треба да се обезбеди на самата делница да не се формира експлозивна мешавина од гас/воздух поради намалената брзина на струење. На една подолга делница по потреба количината на медиум потребен за чистење треба да се зголеми.

При одведувањето на воздухот треба да се известат (преку телефон или преку радио сигнал), лицата кои што работат на краевите на делницата на цевководот на кој што се одведува воздухот. Пред завршувањето на одведувањето на воздухот, надзорното лице со помош на соодветен уред за мерење на концентрацијата на гас, треба да се осигура дека во гасоводот практично има само чист гас.

За време на постапката на одведување на воздухот, никој освен персоналот кој што е одговорен за надзор, не смее да се наоѓа во ровот.

Гасовите, односно мешавината на гас/ воздух, што излегува при издувувањето и чистењето на цевководот, треба да бидат одведени со помош на цевка за издувување во атмосферата без опасност. Треба да бидат утврдени области на опасност во кои што не смее да има извори на искра. Цевката за издувување за време на целокупната постапка на чистење треба да биде под надзор.

Цевката за издувување треба:

- Да е изработена од метал;

- Вообичаено да биде најмалку 2,5 метри над нивото на почвата во слободна атмосфера поставена вертикално;

- Да има вентил за поставување и вентил за земање проби и

- Соодветно да биде заземјена.

Пред пуштањето на гасот во делот од цевководот лицето одговорно за надзор треба да се осигури дека нема неконтролирано истекување на гас.

Член 40

Со денот на отпочнувањето примената на овој правилник, престанува да важи Правилникот за техничките прописи за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од полиетиленски цевки за работен притисок до 4 bar (“Службен весник на Република Македонија“ бр.100/09).

Член 41

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 12-7427/4
5 октомври 2012 година
Скопје

Министер,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог 1

Брзини на чистење

Доколку дијаметарот на цевководот отстапува од вредностите наведени во табелите подолу наведени се избира вредност за наредниот по големина дијаметар на цевководот.

Табела А.1 - Пуштање во погон и исклучување преку директно чистење со воздух за природен гас

Номинална ширина мм	Минимална брзина на чистење м/с	Минимален проток м ³ /мин
150	0,6	0,7
200	0,7	1,4
250	0,8	2,4
300	0,9	3,9
450	1,0	9,6
600	1,2	20,4
900	1,5	60,0
1200	1,7	120,0

ЗАБЕЛЕШКА 1: Максималната брзина на чистење не смее да пречекорува 20 м/с за да се спречат турбуленции и/или кревање на прав.
ЗАБЕЛЕШКА 2: Компресорите се погодни за исклучувања до номинална ширина од 250 мм, кај поголеми номинални широчини инјекторите имаат поголем ефект.

Табела А.2 - Пуштање во погон и исклучување преку индиректно чистење со азот за природен гас

Номинална ширина	Минимална брзина на чистење м/с	Минимален проток м ³ /мин
150	0,6	0,7
200	0,7	1,4
250	0,8	2,4
300	0,9	3,9
450	1,0	9,6
600	1,2	20,4
900	1,5	60,0
1200	1,7	120,0

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ
И ВРСКИ****3315.**

Врз основа на член 7, став (6) од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија” бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11 и 80/12) министерот за транспорт и врски, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ
НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДР-
ЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ФОРМАТА
И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕ-
НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА
ЧИСТОТА, КАКО И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО
ВОДЕЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота, формата и содржината на образецот на дозволата за одржување на јавна чистота, начинот на издавање и одземање на дозволата за одржување на јавна чистота, формата и содржината на регистарот за издадените дозволи за одржување на јавната чистота, како и начинот на неговото водење.

Член 2

Барањето за добивање на дозвола за одржување на јавна чистота се издава на образец во формат А4 во бела боја кој содржи:

- назив и седиште на органот до кого се поднесува;
- назив и седиште на правното лице и
- датум на поднесување и потпис на барателот.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Дозволата за одржување на јавна чистота се издава на образец во А4 формат во бела боја.

Образецот на дозволата од став 1 на овој член содржи: грб на Република Македонија, натпис „Република Македонија”, „Министерство за транспорт и врски”, број на дозволата, назив „Дозвола за одржување на јавна чистота”, назив и седиште на правното лице - подносител на барањето, место и датум на издавање, место за печат и потпис на министерот.

Образецот на дозволата од став 2 на овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Постапката за издавање на дозволата за одржување на јавната чистота започнува со поднесување на барање до органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи.

Кон барањето за издавање на дозволата од став 1 на овој член правното лице приложува докази за исполнување на условите утврдени со член 7 од Законот за јавна чистота.

Член 5

Дозволата за одржување на јавна чистота ќе се одземе на правното лице доколку се утврди дека истото не исполнува некои од условите за нејзино издавање утврдени во Законот за јавна чистота.

Член 6

Доколку правното лице ја изгуби, му биде украдена или оштетена дозволата, треба истата да ја огласи во „Службен весник на Република Македонија” како неважечка и по доставување на објавата за нејзино прогласување за неважечка му се издава нова.

Член 7

За издадените дозволи за одржување на јавната чистота органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи води Регистар за издадени дозволи за одржување на јавна чистота (во натамошниот текст: Регистар) кој постојано се ажурира и објавува на веб страницата на органот.

Член 8

Регистарот се води во форма на книга со димензии 42x30 см, изработена од тврди корици и нумерирани внатрешни страни кои се меѓусебно поврзани во бела боја.

На предната страна од корицата на Регистар отпечатен е назив „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА”.

Внатрешните страни на Регистарот содржат: реден број, број и датум на поднесено барање, назив и седиште на правното лице, број на издадена дозвола, датум на издавање на дозволата и забелешка.

Формата и содржината на Регистарот се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Регистарот се води во пишана форма а може да се води и во електронска форма.

Регистарот се води за секоја година посебно.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-17934
1 октомври 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

ПРИЛОГ 1

**ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ**

Б А Р А Њ Е
за издавање на дозвола за одржување на јавна чистота

Од _____

(назив и седиште на правното лице)

Барам да ми се издаде _____


Кон барањето приложувам:

Поднесено во _____

Барател: _____

На ден _____

ПРИЛОГ 2



Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Број на дозвола

ДОЗВОЛА
за одржување на јавна чистота

Назив и седиште на правното лице

Место и датум на издавање

М.П

потпис на министерот

ПРИЛОГ 3

**РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 3316.

Врз основа на член 13 став (5) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/12), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ КАКО КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕ- ГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ ПУШТА- АТ НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ КАКО КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, НА- ЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ И ОДРЖУВА- ЊЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за регистрација на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема, формата и содржината на регистарот на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема, начинот на неговото водење и одржување, како и формата и содржината на потврдата за упис во регистарот.

Член 2

Производителите кои за прв пат пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема (во понатамошниот текст: производител), поднесуваат барање за регистрација на образец до Управа за животна средина во електронска и/или пишана форма.

Образецот на барањето за регистрација се печати на бела хартија во А4 формат.

Формата и содржината на образецот на барањето за регистрација се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Производителот се регистрира во Регистарот на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема (во понатамошниот текст: Регистар на производители) со денот на поднесувањето на барањето за регистрација под редниот број кој се воспоставува според редоследот на доставените барања.

Во Регистарот на производители се внесува регистарскиот број кој е комбиниран број од датум на упис и редниот број од уписот.

Доколку производителот е регистриран во Регистарот на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори тогаш во Регистарот на производители се внесува и воспоставениот регистарскиот број од Регистарот на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори.

Во случај на промена на податоците доставени при регистрацијата кои се внесени во Регистарот на производители се поднесува барање за промена.

Секоја промена на податоците се запишува во Регистарот на производители со денот на поднесеното барање за промена на податоците за регистрација.

Регистарот на производители се води во електронска форма.

Формата и содржината на Регистарот на производители е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Врз основа на извршениот упис во Регистарот на производители се издава потврда за упис во Регистарот на производители.

Формата и содржината на потврдата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 07-7086/3
10 август 2012 година
Скопје

Министер за животна средина и
просторно планирање,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог 1

До
Министерство за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина - Скопје
БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

Изјава од овластеното лице:

1.	Назив на производителот						
2.	Дејност						
3.	Трговска марка (доколку ја има)						
4.	Единствен број на деловниот субјект						
5.	Даночен број						
6.	Адреса на производителот:						
6.1	Попнгенски број и седиште, улица и број						
6.2	Телефонски број						
6.3	Веб адреса						
7.	Лице за контакт – име и презиме, адреса						
7.1	Телефон						
7.2	Електронска пошта						
8.	Назив и број на категорија на опрема што се пушта на пазар *	Вид на производ *	Тарифен број	Произведени/ Увезезени во РМ*	Вид на батерии и акумулатори вградени во производот (доколку е применливо)		
9.	Информации за начинот на кој производителот ги исполнува или ќе ги исполни обврските што произлегуваат од Законот (самостојно или колективно постапување) со опис на системот * (самостојно или колективно постапување) со опис на системот *:						

Изјавувам дека приложените информации за регистрација се вистинити.

_____ Место и датум на поднесување

_____ М.П.

_____ Име и презиме и потпис

Забелешка :

Во рубриката 8 се внесува:

- бројот и името на категоријата на опрема согласно член 4 од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.
- видот на производот согласно член 41 став (4) од законот.
- доколку опремата е произведена во Република Македонија внесете „П“, за увезена опрема внесете „У“.

Доколку се внесуваат податоци за батерии и акумулатори внесете:

- „П“ за преносни,
- „А“ за автомобилски и
- „И“ за индустриски.

Доколку просторот на образецот не е доволен, дополнителните податоци можат да се додадат во прилог.

Прилог 2

РЕГИСТАР

на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема

Реден број

1.	Назив на правното/физичкото лице	
2.	Адреса и седиште	
3.	Регистарски број на правното/физичкото лице	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Датум на упис во регистарот	
5.	Категории на опрема	
6.	Вид на производ	
7. *	Колективно постапување	
8. *	Самостојно постапување	
9.	Датум на промени на податоците во Регистарот на производители	
10.	Датум на бришење од Регистарот на производители	
11.	Забелешка	

Забелешка :

Во ред 11 се внесува и регистерскиот број од Регистерот на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори (доколку е применливо).

Во ред 7 и 8, зависно од начинот на кој се обезбедува постапување со отпадната опрема, се обележува соодветната колона со внесување на симбол "✓".

Прилог 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

Врз основа на член 13 став (4) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема ("Службен весник на Република Македонија" број 6/12), Министерството за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина издава

**Потврда за упис во Регистарот на производители кои пуштаат на пазар во
Република Македонија електрична и електронска опрема**

Производителот _____ (назив, ако се работи за физичко лице трговец поединец, име и презиме, седиште и адреса, дејност, број на деловниот субјект е упишан/избришан на (дата) _____ во/од Регистарот на производители со регистарски број _____ како производител кој пушта на пазар во Република Македонија или увезува како краен корисник електрична и електронска опрема.

Место и датум на поднесување

М.П.

Име и презиме и потпис

3317.

Врз основа на член 41 став (4) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/12), министерот за животна средина и просторно планирање објавува

Л И С Т А НА ВИДОВИ НА ПРОИЗВОДИ КОИ ПРИПАГААТ ВО КАТЕГОРИИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

Видовите на производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема се следниве:

1. Големи домашни апарати:
 - 1.1. големи уреди за ладење;
 - 1.2. фрижидери;
 - 1.3. замрзнувачи;
 - 1.4. други големи уреди што се користат за ладење, конзервирање и за складирање храна;
 - 1.5. машини за перење;
 - 1.6. машини за сушење;
 - 1.7. машини за миење садови;
 - 1.8. уреди за готвење;
 - 1.9. електрични шпорети;
 - 1.10. електрични решоа;
 - 1.11. микробранови печки.
 - 1.12. други големи уреди што се користат за готвење и за друг вид обработка на храната;
 - 1.13. електрични уреди за греење;
 - 1.14. електрични радијатори;
 - 1.15. други големи уреди за греење соби, кревети, мебел за седење;
 - 1.16. електрични вентилатори;
 - 1.17. клима-уреди;
 - 1.18. друга опрема за дување, проветрување и за разладување;
 - 1.19. други апарати и уреди.
2. Мали домашни апарати:
 - 2.1. правосмукалки;
 - 2.2. апарати за чистење теписи;
 - 2.3. други уреди за чистење;
 - 2.4. уреди што се користат за шиенење, плетење, ткаење и за друг вид текстилна обработка;
 - 2.5. пегли и други уреди за пеглање, цедење и за одржување на облеката на друг начин;
 - 2.6. тостери;
 - 2.7. фритези;
 - 2.8. машини за мелење, кафемати и опрема за отвоарање или за затворање садови или пакувања;
 - 2.9. електрични ножеви;
 - 2.10. уреди за стрижење, сушење коса, електрични четкички за заби, апарати за бричење, масажа и други уреди за нега на телото;
 - 2.11. часовници, рачни часовници и опрема што се користи за мерење, покажување или за забележување на времето;
 - 2.12. ваги;
 - 2.13. други мали апарати наменети за готвење и обработка на храна.
3. Опрема за информатичка технологија и телекомуникација
 - 3.1. Централизирана обработка на податоци:
 - 3.1.1. централни компјутерски единици;
 - 3.1.2. миникомпјутери;
 - 3.1.3. уреди за печатење;
 - 3.1.4. уреди-сметачи;
 - 3.2. Персонални компјутери:
 - 3.2.1. персонални компјутери: (во кои се вклучени ЦПУ, глумче, монитор и тастатура);
 - 3.2.2. лаптоп (во кои се вклучени ЦПУ, глумче, монитор и тастатура);

- 3.2.3. преносливи компјутери (ноутбук);
- 3.2.4. џебни компјутери;
- 3.2.5. печатачи;
- 3.2.6. опрема за копирање;
- 3.2.7. електрични и електронски машини за пишување;
- 3.2.8. џебни и канцелариски дигитрони;
- 3.2.9. и други производи и опрема за собирање, складирање, обработка, презентирање или за пренесување на информации по електронски пат.
- 3.3. кориснички терминали и системи;
- 3.4. факс-апарати;
- 3.5. телекс;
- 3.6. телефони;
- 3.7. телефонски говорници;
- 3.8. безжични телефони;
- 3.9. мобилни телефони;
- 3.10. автоматски секретарки;
- 3.11. и други производи и опрема за пренос на звуци, слики или на други информации преку телекомуникациски системи.
4. Опрема за широка потрошувачка и забавна електроника:
 - 4.1. радиоапарати;
 - 4.2. телевизори;
 - 4.3. видеокамери;
 - 4.4. видеорекодери;
 - 4.5. аудиосистеми;
 - 4.6. засилувачи;
 - 4.7. музички инструменти;
 - 4.8. и други производи или опрема за снимање или за репродуцирање звуци или слики, вклучувајќи и сигнали или други технологии за дистрибуција на звуци и на слики што не се телекомуникациски системи.
5. Опрема за осветлување:
 - 5.1. светилки за флуоресцентни сијалици, со исклучок на светилките во домаќинствата;
 - 5.2. равни флуоресцентни сијалици;
 - 5.3. компактни флуоресцентни сијалици;
 - 5.4. гасни сијалици со висок интензитет, вклучувајќи ги и натриумските сијалици под притисок и халогените сијалици;
 - 5.5. натриумски сијалици под низок притисок;
 - 5.6. друг вид осветлување или опрема за ширење или за контрола на светлината, со исклучок на електричните светилки.
6. Електричен и електронски алат (со исклучок на неподвижниот индустриски орудија со големи размери):
 - 6.1. бургии;
 - 6.2. пили;
 - 6.3. машини за шиенење;
 - 6.4. опрема за стружење, мелење, шмирглање, ситнење, сечење, сечење со пила, сечење со ножици, дупчење, правење дупки, сечење лим, преклопување, вткаење или за слична обработка на дрво, метал и на други материјали;
 - 6.5. алати за ковање, заковување или зашрафување или за отстранување навртки, шајки, шрафови или за слична употреба;
 - 6.6. алат за заварување, калаисување или за слична употреба;
 - 6.7. опрема за попрскување, премачкување, распрскување или за друг вид обработка на течни или на гасни супстанции со други средства;
 - 6.8. алат за косење или за други градинарски активности.
7. Електрични и електронски играчки и опрема за забава и спорт:
 - 7.1. електрични возови или тркачки коли;
 - 7.2. рачни видеоигри;
 - 7.3. видеоигри;

7.4. компјутери за возење велосипед, нуркање, трчање, веслање итн;

7.5. спортска опрема со електрични или со електронски компоненти,

7.6. автомати со отвори за монети.

8. Медицински апарати (со исклучок на всадени и инфилтрирани производи):

8.1. опрема за радиотерапија;

8.2. опрема за кардиологија;

8.3. опрема за дијализа;

8.4. апарати за белите дробови;

8.5. опрема за нуклеарна медицина;

8.6. лабораториска опрема за ин витро-дијагнози;

8.7. анализатори;

8.8. замрзнувачи;

8.9. опрема за вршење испитувања за плодност;

8.10. други уреди за откривање, спречување, следење, лечење, ублажување на болести, повреди или на инвалидитет.

9. Инструменти за следење и контрола:

9.1. детектори за чад;

9.2. регулатори за греење;

9.3. термостати;

9.4. уреди за мерење, за мерење тежина или за прилагодување за домаќинствата или како лабораториска опрема;

9.5. други инструменти за следење и контрола што се користат во индустриски инсталации (на пр. во контролни плочи).

10. Автомати

10.1. автомати за топли пијалаци;

10.2. автомати за топли или ладни шишиња или за конзерви;

10.3. автомати за тврди производи;

10.4. автомати за пари;

10.5. сите уреди што автоматски ги испорачуваат сите видови производи.

Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-7087/8 Министер за животна средина и просторно планирање,
10 август 2012 година Скопје **Абдилаќим Адеми, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3318.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11) на ден 10.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, согласно член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11)

и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), му се издава одлука за влегување во сила на лиценца издадена со Одлука УП1 бр. 07-69 од 30.11.2011 година, („Службен весник на РМ“ бр. 20/12), за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотоволтаична централа „ЕНСОЛ“.

2. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр. 07-69 од 30.11.2011 година се менува статусот на друштвото од ДОО во ДООЕЛ како и адресата на седиштето на друштвото од: ул. Цар Самоил бр. 29 Битола во: ул. Софиска бр. 16 Скопје. Соодветно на извршената статусна промена како и промената на адресата на седиштето на друштвото полниот назив на друштвото гласи: Друштво за производство и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. Софиска бр. 16 Скопје.

3. Во Прилогот 1 на Одлуката УП1 бр. 07-69 од 30.11.2011 година, согласно извршените промени и изведената состојба на фотоволтаичната централа точките 1, 3, 4 се менуваат односно дополнуваат и гласат:

„1. Име и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Софиска“ бр. 16 Скопје

3. Датум на издавање на лиценцата

10.10.2012 година

4. Датум до кога важи лиценцата

10.10.2047 година“.

4. Во Прилог 1: Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, од Одлуката УП1 бр. 07-69 од 30.11.2011 година, во точка 11, став 1, во вториот ред, по зборовите:.....„правата и обврските на Друштвото за производство и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ“, се менуваат зборовите: „ДОО Битола“ и гласат: „ДООЕЛ Скопје“.

5. Во Прилог 2: Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивната мрежа согласно Табела VI, од Одлуката УП1 бр. 07-69 од 30.11.2011 година, точка 4 се менува и гласи:

„4. Податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули 1224 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул;
тип: CS6P- 245;
- производител: Canadian Solar;
- Номинални податоци за фотоволтаичен систем:
- моќност на модул 245Wp;
- вкупна моќност на фотоволтаична централа: 245 x 1224 = 299,9 kW;
- тип, производител и номинални податоци на батерија: нема батерија;
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- тип: Solar Lake 17000TL, трифазен
- производител: Samil Power, Kina, количина 17“

6. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија со внесените измени и дополнителен е составен дел на оваа одлука и гласи:

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за производство и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Софиска“ бр. 16, Скопје

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

10.10.2012 година

4. Датум до кога важи лиценцата

10.10.2047 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 79.01.1/11

6. Број на деловниот субјект – 6660100**7. Единствен даночен број – 4002010521570****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаичен систем лоциран на КП бр. 1513/3 м.в. Преста, КО - Белчишта, Општина Дебарца.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштво за производство и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Податоци за фотоволтаичниот систем:

- Име на фотоволтаичниот систем:
ЕНСОЛ

2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа:

Приклучок на ТС Песочани 35/10(20) kV/ kV преку СН извод с. Белчишта со новопредвидени: СН крак и ТС 10(20)/0,4 kV/ kV;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2011 год.;
- година на завршеток на градба: 2012 год.;
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 35 години;

4. Податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули 1224 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул;
тип: CS6P- 245;
- производител: Canadian Solar;
Номинални податоци за фотоволтаичен систем:
- моќност на модул 245Wp;
- вкупна моќност на фотоволтаична централа: 245 x 1224 = 299,9 kW;
- тип, производител и номинални податоци на батерија: нема батерија;
- тип, производител и номинални податоци на инвертор:
- тип: Solar Lake 17000TL, трифазен
- производител: Samil Power, Kina, количина 17
5. Годишно сончево зрачење на таа локација по месеци:

Месец	Wh/m ²
Јануари	2.815
Фебруари	3.490
Март	4.420
Април	5.350
Мај	5.764
Јуни	6.204
Јули	6.521
Август	6.421
Септември	5.825
Октомври	4.412
Ноември	3.079
Декември	1.829
просечно	4.682

6. Очекувано производство на електрична енергија: 395.190 kWh.

Месец	kWh
Јануари	21.383
Фебруари	23.835
Март	32.657
Април	37.538
Мај	40.889
Јуни	41.699

Јули	45.129
Август	44.270
Септември	39.840
Октомври	31.897
Ноември	22.180
Декември	13.871

7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага извршувањето на истата.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 07-69
10 октомври 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3319.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 22.10.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Големача - реф. бр. 259“, со планирана моќност од 372 kW и со локација реф. бр. 259 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Големача со реф.бр 259, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7348/12 од 16.7.2009 година, договор за пренос на договор за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија - концедент со бр.12-7987/12 од 10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-290/8 од 13.4.2011 година и анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7065/8 од 10.8.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-51

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Големача - реф. бр. 259“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 259 на ГП. бр. 1.1, КП. бр. 2420, КО Слоештица и ГП. бр. 1.2, КП. бр. 3079, 3094 и 2556, КО Слоештица, Општина Демир Хисар

- планирана моќност на електроцентралата: 372 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Големача со реф.бр 259, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7348/12 од 16.7.2009 година, договор за пренос на договор за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија - концедент со бр.12-7987/12 од 10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-290/8 од 13.4.2011 година и анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7065/8 од 10.8.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.348.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Големача со реф.бр 259, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7348/12 од 16.7.2009 година, договор за пренос на договор за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија - концедент со бр.12-7987/12 од 10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-290/8 од 13.4.2011 година и анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7065/8 од 10.8.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 15.8.2014 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Големача - реф. бр. 259“, со планирана моќност од 372 kW и со локација реф. бр. 259 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Големача со реф.бр 259, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7348/12 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЦИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство

за економија - концедент со бр.12-7987/12 од 10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-290/8 од 13.4.2011 година и анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7065/8 од 10.08.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-227/12
22 октомври 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3320.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 22.10.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен ста-

тус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ Мала река - реф. бр. 258“, со планирана моќност од 215 kW и со локација реф. бр. 258 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Мала река со реф.бр 258, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7348/13 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија - концедент со бр.12-7987/13 од 10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-290/7 од 13.04.2011 година и анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7065/9 од 10.08.2012 година).

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-52

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ Мала река - реф. бр. 258“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 258 на ГП. бр. 1.1, КП. бр. 1584, КО Бабино и ГП. бр. 1.2, КП. бр. 116/2, КО Базерник и Коридор, Општина Демир Хисар

- планирана моќност на електроцентралата: 215 kW (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Мала река со реф.бр 258, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7348/13 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија - концедент со бр.12-290/7 од 13.04.2011 година и анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7065/9 од 10.08.2012 година)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 733.900 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Мала река со реф.бр 258, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7348/13 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство

за економија - концедент со бр.12-7987/13 од 10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-290/7 од 13.04.2011 година и анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7065/9 од 10.08.2012 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 15.08.2014 година.

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Мала река - реф. бр. 258“, со планирана моќност од 215 kW и со локација реф. бр. 258 (согласно договор за концесија за вода за изградба на мала хидроелектрана Мала река со реф.бр 258, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРѢИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7348/13 од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРѢИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство за економија - концедент со бр.12-7987/13 од 10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-290/7 од 13.04.2011 година и анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство за економија - концедент со бр.12-7065/9 од 10.08.2012 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до баретлот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-228/12
22 октомври 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012133